

ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи за годината што завршува на
31.12.2022 година и
Мислење на независниот ревизор

РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ Скопје

Ул. Дамаска бр.8а/1-6 Скопје

info@reviko.mk

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	2
1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	4
2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	5
3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК	6
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНА	7
5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ.....	8

ПРИЛОЗИ:

- Тековна состојба на субјектот
- Годишна пресметка
- Годишен извештај за работењето

РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ Скопје

Ул. Дамаска бр.8а/1-6 Скопје

info@reviko.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО

Акционерите на Осигурително брокерско друштво

ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје

Ул. Максим Горки бр.16-3 Скопје- Центар Центар

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Осигурирителното брокерско друштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје (во понатамошниот текст: “Друштвото”), коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба на ден 31.12.2022 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за парични текови како и Извештајот за промени во главнината, за годината којашто завршува тогаш, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Осигурителното брокерско друштво ДЕЛТА ИНС БРОКЕР АД Скопје, на ден 31 декември 2022 година, како и на нејзината финасиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања


Менаџментот на друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РСМ бр.28/2004...215/2021").

Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентност на Годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1 точка д) од Законот за Ревизија ("Службен весник на РСМ бр.158/2010...83/2018").

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2022 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и поединечните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2022 година.

Скопје, 06.03.2022 година
Овластен ревизор

Горан Костески



РЕВИЗИЈА КОСТЕСКИ Скопје
Управител

Горан Костески



1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За период 01.01.2022- 31.12.2022 година

		Во илјади денари	
	Белешка	2022	2021
Приходи од работење			
Приходи од продажба	5	5.573	4.464
Останати приходи	6	/	/
Вкупно приходи од работење		5.573	4.464
Расходи од работење			
Трошоци за сировини и материјали	7	184	154
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	240	126
Останати трошоци од работење	9	1.115	1.037
Трошоци за вработени	10	1.184	1.062
Амортизација на материјални и нематеријални средства	11	24	20
Вредносно усогласување, обезвреднување на нетековните средства	12	/	67
Вредносно усогласување, обезвреднување на тековните средства	13	189	/
Вкупно расходи од работење		2.936	2.466
Финансиски приходи	14	61	33
Добивка (загуба) од финансико работење	15	61	33
Добовка од редовно работење		2.698	2.031
Данок на добивка		(56)	(45)
Нето добивка (загуба) за периодот		2.642	1.986

Белешките конфинансиски извештаи се интегрален дел од овие финасиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите

Финансиски извештаи прикажани на страниците 4 до 26 беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на 24.02.2023

Одобрено од
Овластено лице

